



**КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

СТАТУТ

Врз основа на Законот за Здруженија и Фондации и Законот за спорт, преставниците на Кошаркарските клубови на седницата на Собранието на Кошаркарска Федерација на Северна Македонија на ден 15.05.2019 година, усвоија измени и дополнувања врз основа на кои се донесува пречистен текст на:

СТАТУТ НА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Кошаркарска Федерација на Северна Македонија, во натамошниот текст Федерација е Здружение на граѓани што преку клубовите ги остваруваат и усогласуваат поединечните со општите и заедничките интереси на кошаркарскиот спорт во Република Северна Македонија. Федерацијата е деполитизирана и забранува делување на политички партии во своите редови, за постигнување на политички цели и интереси.

Член 2

Федерацијата е самостојна во организирањето и остварувањето на целите и активностите утврдени со Статутот и други нормативни акти, остварувајќи ги правата и почитувајќи ги одговорностите согласно Уставот и Законите на Република Северна Македонија.

Член 3

Федерацијата ја остварува дејноста на подрачјето на Република Северна Македонија.

Член 4

Називот на Здружението на граѓани е **Кошаркарска Федерација на Северна Македонија**. Скратено име само за инетрна употреба е **КФСМ**.

Член 5

Седиште на Федерацијата е во Скопје, на ул. Македонија број 11-А.

Член 6

Федерацијата има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот на Република Северна Македонија, со Закон и овој Статут, и се запишува во регистрот на Здруженија на граѓани што се води во Централен Регистар на Република Северна Македонија.

Член 7

Федерацијата ја застапува и преставува Претседателот, а во негово отсуство Заменик на Претседателот на Управниот одбор.

Член 8

Федерацијата има печат во округла форма, во средината е знакот на Федерацијата, а околу него е испишан текстот:

КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

Федерацијата има штембил со правоаголна форма, со следниот текст:

КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
БР. _____ од _____ 20__ год. Скопје

Текстот на печатот и штембилот на Федерацијата се напишани со кирилично писмо.

Член 9

Членките на Федерацијата имаат печат и штембил, а покрај името на Федерацијата стои и името на членката.

Член 10

Федерацијата има знак што се состои од **црвена кошаркарска топка, со знаме на Република Северна Македонија во форма на кошаркарската топка, во средината, а во долниот десен дел е испишано КФСМ.**

Знамето на Федерацијата е со правоаголна форма со димензии 2x1 во чија средина е знакот на Федерацијата. Основата на знамето е со бела боја.

Член 11

Федерацијата е член на Олимписки комитет на Северна Македонија, со сопствена одлука. Федерацијата е член на Меѓународната кошаркарска федерација – ФИБА, со сите права и обврски.

Член 12

Членки на Федерацијата се сите кошаркарски клубови кои се запишани во единствениот регистар на КФСМ.

Членки на Собранието на Федерацијата со сите права и обврски, се сите клубови кои активно во континуитет од најмалку две натпреварувачки сезони учествуваат во една од сениорските лиги организирани од КФСМ, како и од еден претставник од Здружението на млади категории, асоцијација на кошаркарски судии и делегати, асоцијација на играчи, асоцијација на кошаркарски тренери, асоцијација на ЗнаЗ натпреварување, асоцијација на статистичари и асоцијација на ветерани.

II. ДЕЈНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 13

Во остварувањето на утврдените задачи од заеднички интерес во областа на кошарката, Федерацијата својата дејност ја остварува преку следните активности:

- 13.1 Ја остварува програмската ориентација во кошаркарскиот спорт во рамките на развојот на спортот во Република Северна Македонија.
- 13.2 Го унапредува кошаркарскиот спорт во Република Северна Македонија и создава организациски, материјални, стручни и кадровски услови за репрезентирање на кошаркарскиот спорт.
- 13.3 Утврдува систем на кошаркарски натпревари во Република Северна Македонија
- 13.4 Ги поврзува и координира активностите на кошаркарските клубови и стручните облици на организирање.
- 13.5 Помагање на активностите за популаризација на кошаркарскиот спорт,

- 13.6 Ги поттикнува и ги помага активностите и акциите насочени кон унапредувањето и популаризацијата на кошаркарскиот спорт.
- 13.6 Утврдува соработка со спортските и други организации во Република Северна Македонија
- 13.7 Остварува меѓународна спортска соработка.
- 13.8 Организира и спроведува маркетинг служба за остварување материјални и финансиски средства за финансирање на дејностите на Федерацијата.
- 13.9 Организира и финансира лиги за младински и кадетски категории и Федерацијата во интерес на кошарката ги одредува правилата, назначува пропозициите и начинот на натпреварување, преку свое стручно лице кое го именува Управниот одбор на КФСМ.

Член 14

За спроведување на утврдените дејности, Федерацијата ќе се ангажира со:

- 14.1 Создавање материјални услови за школување и усовршување на стручните кадри кои непосредно вршат стручни работи во кошаркарскиот спорт.
- 14.2 Давање на организациона и стручна помош на членките на Федерацијата.
- 14.3 Грижа за единствена примена на прописите и правилата на кошаркарската игра.
- 14.4 Јавност во работата
- 14.5 Обезбедување на здравствен надзор над спортистите како и за примена на достигнувањата на спортската медицина во унапредувањето на кошаркарскиот спорт.

Член 15

Федерацијата самостојно или заедно со други органи, организации или заедници обезбедува услови за развој на научно истражувачката, стручната, пропагандната, информативната и издавачката дејност во областа на кошаркарскиот спорт.

Член 16

Федерацијата заради популаризација и развој на кошаркарскиот спорт во сите средини на Република Северна Македонија организира кошаркарски натпревари на екипи или репрезентации од домашен или меѓународен карактер.

Член 17

Во остварувањето на целите и задачите на Федерацијата, кошаркарските клубови и стручните облици на организирање, непосредно или преку своите претставници во органите на Федерацијата ги имаат следните права и обврски:

- 17.1 Слободно и рамноправно да учествуваат во сите заеднички утврдени цели и задачи:
- 17.2 Да се избираат и да бидат избрани во органите и телата на Федерацијата.
- 17.3 За работата на органите и работните тела, Федерацијата ги известува клубовите.
- 17.4 Да даваат иницијатива и поднесуваат предлози за разгледување на одредени прашања, односно носење одлуки и заклучоци по истите.
- 17.5 Да бидат редовно и навремено известувани за работата на органите и работните тела на Федерацијата.
- 17.6 Непосредно да работат и да ги спроведуваат утврдените законски и други статутарни обврски и задачи.
- 17.7 Доследно да ги спроведуваат заклучоците и одлуките на органите и работните тела на Федерацијата.
- 17.8 Да покренуваат и преземаат обврски заради остварување на дадените иницијативи и да користат други права утврдени со Закон, Статутот и други акти на Федерацијата.

- 17.9 Со редовно присуство и активно учество во работата на органите и телата да придонесуваат за унапредување на работата на Федерацијата.

III. УПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 18

Федерацијата обезбедува еднакви права, обврски и одговорности на членките. Федерацијата има органи, тела и стручни облици на организирање составени од претставници на членките на Федерацијата.

Член 19

Претставниците на членките на Федерацијата во органите и телата се избираат за време од **четири (4) години**, со можност за измена на членовите-претставниците на лигите (здруженијата) секоја натпреварувачка сезона. Мандатот на претставниците на членките престанува со истекот на времето за кое се избрани. Мандатот на претставникот може да му престане и пред истекот на времето за кое е избран по пат на оставка или со отповикување од органот кој го избрал.

Член 20

Во остварувањето на функцијата претставникот ги има следните права и обврски:

- 20.1 Да присуствува на седниците на органите и телата каде е избран, да учествува во работата и да одлучува по сите прашања што се на Дневниот ред,
- 20.2 Навремено, заедно со останатите членови на органот или телото, да биде известен за одржувањето и Дневниот ред,
- 20.3 Да поставува предлози, за усовршување на нормативните акти на Федерацијата,
- 20.4 Да добие одговор на поставените прашања за работата на органите и телата на Федерацијата,
- 20.5 Да го известува клубот (Здружението) што го застапува за донесените одлуки, најдоцна до одржување на следната седница на органот или телото на Федерацијата,
- 20.6 Да ги извршува задачите што му ги доверила Федерацијата, или некој од телата чиј член е,
- 20.7 Да одлучува почитувајќи ги ставовите и насоките на Федерацијата, почитувајќи ги актите на Федерацијата и законите на Република Северна Македонија,
- 20.8 За работата одговара пред органите и телата на Федерацијата.

Член 21

Членките на кошаркарската организација се организираат преку клубовите, стручните облици на организирање и здруженијата..

Член 22

Во рамките на Федерацијата, клубовите формираат Здруженија на клубови, и тоа Прва, Втора и Трета лига во машка, Прва и Втора лига во женска конкуренција и Здружение на млади категории на КФСМ.

Здруженијата на клубовите во овие лиги, имаат посебна потсметка на сметката на Федерацијата на кои потписници се Комесарот за натпреварување и Претседателите на соодветните Здруженија.

Претседателите на здруженијата по автоматизам се членови на Управниот одбор на Федерацијата, со право на глас.

Секоја натпреварувачка сезона новоизбраните претседатели на здруженијата по автоматизам стануваат членови на Управниот одбор, наместо старите членови.

Член 23

Кошаркарските клубови се здруженија во кои граѓаните слободно, доброволно се здружуваат заради задоволување на општите потреби и интереси во кошаркарскиот спорт.

Член 24

Кошаркарските клубови се формираат во согласност со Законот за здруженијата на граѓаните и фондациите, Законот за спорт и Статутот на Федерацијата.

Член 25

Работата и односите во клубовите се утврдуваат со Статутот, и другите акти на клубот засновани на овој Статут, законите и другите акти.

Член 26

Сите прашања и активности од заеднички интерес клубовите ги остваруваат во рамките на Федерацијата.

Член 27

Во реализација на активностите кошаркарските клубови ги имаат следниве права и обврски:

- 27.1 Самостојно ги утврдуваат меѓусебните односи,
- 27.2 Предлагаат разгледување на прашањата од заеднички интерес во органите и телата на Федерацијата, добивајќи стручна и организациска помош,
- 27.3 Имаат увид во работата на органите и телата на Федерацијата и стручните облици на организирање во кошаркарскиот спорт,
- 27.4 Покренуваат прашања на одговорност на членовите на органите и телата на Федерацијата и другите стручни облици на организирање,
- 27.5 Придонесуваат во остварувањето на целите и задачите на Федерацијата,
- 27.6 Го спроведуваат овој Статут и актите на Федерацијата, одлуките и заклучоците што произлегуваат од нив,
- 27.7 Учествуваат во акциите и манифестациите на Федерацијата, во соработка со други организации да придонесуваат за угледот и унапредувањето на кошаркарскиот спорт во Република Северна Македонија,
- 27.8 Учествуваат во извршувањето на финансиските обврски на Федерацијата, и кон неа, каде што и самите земаат учество.

Член 28

Заради остварување на заедничките цели и задачи и непосредно остварување на правата и обврските на стручен план, се организираат стручни облици на организирање.

Член 29

Стручните облици на организирање преку претставниците ги искажуваат и ги усогласуваат своите посебни интереси и влијаат на утврдувањето на политиката, донесувањето на програми, планови, општи акти и други одлуки на Федерацијата и поднесуваат предлози на општи акти и други одлуки кои ги донесуваат органите и телата на Федерацијата.

Член 30

Положбата, правата и обврските на стручните облици на организирање поблиску се утврдуваат со правилници за работа кои посебно содржат: права, должности и одговорности на членовите, начин на нивно организирање, одлучување и известување на членовите и други прашања, а во согласност со целите и задачите утврдени со овој Статут.

IV. ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 31

Органи за Федерацијата се:

А/ СОБРАНИЕ

Б/ УПРАВЕН ОДБОР

В/ НАДЗОРЕН ОДБОР

А. СОБРАНИЕ

Член 32

Собранието е највисок орган на Федерацијата кое го сочинуваат членови-претставници од:

- 32.1 Прва лига мажи
- 32.2 Прва лига жени
- 32.3 Втора лига мажи
- 32.4 Втора лига жени
- 32.5 Трета лига мажи
- 32.6 Еден претставник од Здружение на млади категории на КФСМ
- 32.7 Еден претставник од Асоцијација на кошаркарски судии и делегати
- 32.8 Еден претставник од Асоцијација на играчи
- 32.9 Еден претставник од Асоцијација на кошаркарски тренери
- 32.10 Еден претставник од Асоцијација ЗнаЗ
- 32.11 Еден претставник од Асоцијација на статистичари
- 32.12 Еден претставник од Асоцијација на ветерани

Со посебна Статутарна одлука Собранието може да го смени бројот на членовите, доколку дојде до промена на лигите или асоцијациите.

Член 33

Начинот на изборот, отповикувањето и мандатот на членките на Собранието се утврдува со Статутот и Деловникот за работа на Собранието, согласно одредбите на Законот за спорт на Република Северна Македонија.

Член 34

Работата од својата надлежност Собранието ги врши на седници.

Собранието полноважно одлучува кога на седницата присуствуваат повеќе од половина **(50% +1)** од претставниците.

Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови на Собранието.

Статутот се донесува кога за него ќе се изјаснат две третини од присутните членови на Собранието.

Работата на Собранието се уредува со Деловник за работа.

Член 35

Собранието донесува заклучоци, препораки, одлуки и усвојува други акти од значење за развојот и унапредувањето на кошаркарскиот спорт.

Член 36

Седниците на Собранието се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Седница на Собранието свикува Претседателот на Федерацијата.

Седница на Собранието се свикува по предлог на Управниот одбор, Надзорниот одбор или на 1/5 од вкупниот број членови на Собранието.

Ако претседателот на Федерацијата, во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог од предлагачот не свикува седница, седницата ја свикува самиот предлагач.

Седниците на Собранието се јавни.

Член 37

Собранието донесува Деловник за работа каде што се прецизира начинот на работата и одлучувањето на Собранието.

Член 38

Собранието ги врши следните работи:

- 38.1 Донесува Статут, негови измени и дополненија,
- 38.2 Донесува среднорочни, годишни и полугодишни програми за работа и ги утврдува смерниците за развој на кошарката во Република Северна Македонија,
- 38.3 Разгледува и усвојува извештаи за работа на Управниот одбор,
- 38.4 Донесува финансиски план, утврдува завршни сметки и извештаи за финансиското работење предвидени со законите на Република Северна Македонија,
- 38.5 Ги бира и ги разрешува: Претседателот на Собранието, Претседателот и членовите на Управниот одбор и членовите на Надзорниот одбор,
- 38.6 Донесува одлука за престанок на работата на Федерацијата со двотретинско мнозинство, на членките,
- 38.7 Донесува одлука за здружување во Асоцијации и други облици на здружување во Република Северна Македонија и меѓународни рамки,
- 38.8 Донесува одлука за основање Трговско друштво за маркетиншки потреби, во согласност со законските одредби,
- 38.9 Донесува Регистрациски правилник и негови измени и дополненија,
- 38.10 Врши други работи за што е надлежно според Законот за спорт на Република Северна Македонија и актите на Федерацијата.

Б. ПРЕТСЕДАТЕЛ

Член 39

Собранието од своите редови избира Претседател на Федерацијата, одговорен пред Управниот одбор и Собранието.

Мандатот на Претседателот на Федерацијата трае четири (4) години, но минимум две (2) години од започнат, обновен или потврден мандат не може да се поднесува Иницијатива од страна на членките на Собранието на КФСМ за одржување на Вонредно изборно Собрание. Претседателот на Федерацијата се избира со мнозинство гласови од присутните овластени претставници на членките со право на глас.

Член 40

Претседателот на Федерацијата ги врши следните работи:

- 40.1 Ја застапува Федерацијата во земјата и странство,
- 40.2 Ги свикува седниците на Собранието и Управниот одбор и раководи со нив,
- 40.3 Го предлага составот на Управниот одбор,
- 40.4 Потписник е на актите донесени на Собранието и Управниот одбор,
- 40.5 Става вето на актите донесени од страна на Управниот одбор и телата на Федерацијата, ако се во спротивност со одредбите на овој Статут,
- 40.6 Се грижи за извршување на одлуките, програмите, заклучоците и ставовите донесени од Собранието и Управниот одбор,
- 40.7 Се грижи за остварување на Програмата за работа,
- 40.8 Врши други работи предвидени со овој Статут и другите нормативни акти на Федерацијата.

В. УПРАВЕН ОДБОР

Член 41

Управниот одбор е извршен орган на Собранието, во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на Федерацијата.

Во рамките на правата и должностите, Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.

Член 42

Управниот одбор е составен од:

По автоматизам: претседателите на Здруженијата на сениорските лиги во тековната натпреварувачка сезона и претседателот на Здружението на младински лиги
Менаџерски тим кој обезбедува средства за репрезентативните селекции и други проекти на Федерацијата во интерес на развојот на кошарката. Бројот и составот на менаџерскиот тим е на предлог на Претседателот на КФСМ. Исто така, на предлог на Претседателот, Управниот одбор може да замени и кооптира нови членови на менаџерскиот тим.

Член 43

Управниот одбор ги врши следните работи:

Ги извршува и спроведува одлуките, заклучоците и ставовите на Собранието.

- 43.1 Ги извршува и спроведува одлуките, заклучоците и ставовите на Собранието.
- 43.2 Ги утврдува нормативните акти, програми, планови и другите материјали.
- 43.3 Донесува акти за извршување на прописите и општите акти на Собранието.
- 43.4 Донесува план за работа за извршување на програмата за работа на Собранието.
- 43.5 Во рамките на политиката која ја утврдило Собранието ја следи и проучува состојбата и проблемите во кошаркарскиот спорт и предлага мерки и активности за унапредување и популаризација на кошаркарскиот спорт.
- 43.6 Формира свои помошни работни тела – комисии, именува претседатели и членови на истите и ја насочува нивната работа.
- 43.7 На предлог на Здруженијата го именува Комесарот за натпреварување во сениорска конкуренција
- 43.8 Усвојува календар за секоја натпреварувачка сезона.
- 43.9 Го утврдува системот на лига и куп натпревари во Република Северна Македонија.
- 43.10 Врши избор и предлага претставници во спортски органи и организации.

- 43.11 Врши избор на стручно лице кое ќе ги одредува пропозициите и системот на натпреварување во млади категории
- 43.12 Одлучува за пофалби, јавни признанија и други награди од исклучително значење.
- 43.13 Предлага годишен финансов план и завршна сметка и се грижи за нивно извршување
- 43.14 Ги именува извршителите на финансовиот план и потписниците на финансиските и други документи
- 43.15 Разгледува и усвојува програми за работа и извештаи за работа на своите органи и работни тела.
- 43.16 На Собранието му поднесува извештај за својата работа и за работата на своите работни тела.
- 43.17 Организира кошаркарски натпревари на екипи и репрезентации и други масовни акции со цел популаризација и унапредување на кошаркарскиот спорт во Република Северна Македонија.
- 43.18 На предлог на Судиската комисија утврдува листа на судии за водење на натпреварите од својата надлежност.
- 43.19 На предлог на Комесарот за натпреварување утврдува листа на делегати за системот на натпреварување.
- 43.20 Го именува Генералниот секретар на Федерацијата.
- 43.21 Обезбедува услови и сноси одговорности за натпреварите, за нивната регуларност на ниво на Република Северна Македонија.
- 43.22 Именува тренери на државните репрезентации.
- 43.23 Донесува задолжителни толкувања по сите општи акти на Федерацијата.
- 43.24 Донесува Деловник за работа
- 43.25 Предлага Регистрациски правилник
- 43.26 Донесува Правилник за натпреварување
- 43.27 Донесува Дисциплински правилник
- 43.28 Донесува Правилник за систематизација на работни места
- 43.29 Превзема конкретни мерки во случај на кршење на интересите и нарушување на угледот на кошаркарскиот спорт
- 43.30 Врши и други работи за кои со овој Статут или со другите акти е надлежен.

Член 44

Управниот одбор се состанува по потреба, работи на седници а може полноправно да одлучува ако на седницата присуствуваат повеќе од половината членови.
Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 45

Седниците на Управниот одбор ги свикува претседателот кој раководи со нив. Во случај на отсуство на претседателот на Федерацијата, го заменува потпретседателот.
Седниците на Управниот одбор се јавни.

Член 46

Во вршење на своите права и должности, Управниот одбор донесува одлуки, решенија, упатства, насоки и заклучоци.

Член 47

Мандатот на членовите на Управниот одбор е четири (4) години.
Управниот одбор од своите редови избира потпретседатели со мандат од четири (4) години, кои во отсуство на претседателот го заменуваат.

Мандатот на претставниците на здруженијата - членови на Управниот одбор трае една (1) натпреварувачка сезона, со право на повторен избор од страна на соодветното здружение. Секој член на Управниот одбор има право да предлага на Управниот одбор претресување на одредени прашања од неговата надлежност, да дава иницијатива за подготвување на одлуки, прописи и други акти и да предлага начелни ставови и насоки за работа на органите и телата на Собранието и на Управниот одбор.

Д. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 48

Надзорниот одбор е составен од три (3) члена.

Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат Претседател.

Мандатот на членовите на надзорниот одбор трае четири (4) години.

Член 49

Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на овој Статут и контрола за наменското користење и располагање на средствата и приходите на Федерацијата.

Своите наоди и одлуки Надзорниот одбор ги доставува до Собранието и Управниот одбор на Федерацијата.

V. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 50

Работата на Федерацијата е јавна. Јавноста на работата на Федерацијата се остварува преку:

- 51.1 Навремено доставување на материјали за расправа на претставниците на членките на Федерацијата и други заинтересирани органи, организации и асоцијации.
- 52.2 Навремена достава на материјали за расправа на средствата за јавно информирање, без право на учество во расправата, во случај да се повикани како гости на седницата.
- 53.3 Подготвување билтени.

Член 51

Претседателите на органите и телата на Федерацијата се должни на претставниците на средствата за информирање да им презентираат податоци и информации за работа и да им овозможат непречено следење на работата на седниците.

VI. МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ

Член 52

Заради меѓународната афирмација на кошаркарскиот спорт, федерацијата остварува меѓународна соработка со националните кошаркарски федерации, членки на ФИБА. Федерацијата донесува одлуки за учество на екипи и репрезентации на меѓународни натпреварувања согласно Календарот на ФИБА и покренува иницијатива за утврдување на кандидатура за организација на Балкански, Европски и Светски првенства и други меѓународни натпреварувања, во сите категории.

VII. КОШАРКАРСКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Член 53

Кошаркарските репрезентации на Република Северна Македонија во сите селекции го репрезентираат кошаркарскиот спорт на Македонија во земјата и странство на средбите со другите репрезентации.

Член 54

Составувањето и подготвувањето на кошаркарските репрезентации е право и обврска на Стручниот совет, селекторот и тренерите на репрезентациите.

Бојата на опремата на кошаркарските репрезентации да има државни одбележја.

Обврската на играчите одредени од тренерите е да се јават и вклучат во работата на репрезентативните селекции. Оваа обврска ја имаат и играчите кои настапуваат во странски клубови. Нејавувањето на повикот повлекува соодветна дисциплинска мерка во рамките на нормативните акти на Федерацијата.

Член 55

Репрезентациите на Федерацијата може да настапуваат на меѓународни средби, единствено со согласност и организација на Управниот одбор на Федерацијата.

Член 56

За постигнатите успеси на репрезентацијата селекторите, играчите можат да добијат награди, пофалби и спортски трофеи, согласно со правилникот на Федерацијата за јавни признанија и награди.

VIII. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 57

За реализација на дејностите, целите и задачите, Федерацијата обезбедува средства кои ги користи под услови и на начин утврден со Закон, овој Статут и други општи акти на Федерацијата.

Средствата за вршење на дејноста, Федерацијата ги обезбедува од:

- Буџетот на Република Северна Македонија,
- Членарина, прилози, донации, подароци, и други извори,
- Сопствени приходи – маркетинг ПУЛ,
- Организирање кошаркарски натпревари,
- Обезбедување спонзорство на лиги,
- Такси и парични казни
- Трансфер на спортисти и стручни лица
- Приходи од добивка на трговските друштва основани со приходи на Федерацијата.

Средствата од паричните казни, трансфери и договори се уплатуваат на посебна потсметка на Федерацијата, чија намена ќе биде финансирање на лигите во помладите категории и унапредување на младинската кошарка.

Член 58

Федерацијата изгласува Финансиски план, годишен план на приходи и расходи. Со финансиски план се утврдуваат и распоредуваат средствата за финансирање на активностите на Федерацијата. Финансискиот план се донесува на првата седница на Управниот одбор во секоја календарска година.

Член 59

Заради надоместување на трошоците што се вршат во врска со натпреварувањето, клубовите вклучени во системот на натпреварување, уплатуваат во Федерацијата паричен надоместок (котизација).

IX. СТРУЧНИ СЛУЖБИ

Член 60

Стручните, оперативните, административните и други работи ги извршува **Генералниот секретар** на Федерацијата, со посебен правилник утврден од Управниот одбор, кој истовремено ја организира и раководи работата на стручната служба на Федерацијата. Генералниот секретар за својата работа одговара пред Управниот одбор. Тој не е член на органите на Федерацијата. Управниот одбор го именува Генералниот секретар на Федерацијата за време од четири (4) години. Генералниот секретар може да биде професионално вработен со права, обврски и одговорности кои се регулираат со посебен договор. Генералниот секретар може да биде волонтер без паричен надомест, чии права обврски и одговорности се регулираат со Правилник.

X. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Член 61

За постигнатите резултати во развојот и унапредувањето на кошаркарскиот спорт во Република Македонија, Федерацијата доделува признанија (благодарници и плакети) на спортски организации, одбори и поединци. Поблиски одредби за начинот на доделувањето на признанијата и наградите се утврдуваат со правилата на Собранието на Федерацијата.

XI. ДОНЕСУВАЊЕ АКТИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 62

Предлогот за покренување постапка за донесување, измена или дополнување на Статутот или катите на Федерацијата, може да поднесе Управниот одбор или секој член на органите и работните тела и членките на Федерацијата. **Предлогот се поднесува во писмена форма.** Управниот одбор на Федерацијата, преку службите на канцеларијата и своите надлежни комисији е должен поднесениот предлог да го разгледа и во рок од 30 дена од приемот на предлогот да донесе соодветна одлука.

XII. ПРЕСТАНОК НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 63

Федерацијата престанува да работи ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот за Здруженија и Фондации.

Член 64

Во случај на престанок на работа на Федерацијата нејзиниот имот се предава на чување на Министерството, ресорната Агенција за млади и спорт при Владата на Република Северна Македонија, се додека не биде оформена слична организација со исти цели и задачи.

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 65

Општите акти на Федерацијата утврдени со овој Статут ќе се донесат во рок од шест (6) месеци од донесувањето на Статутот.

Член 66

Кошаркарските клубови ќе ги усогласат своите статuti и општи акти со одредбите на овој Статут во рок од шест (6) месеци од денот на неговото донесување.

Член 67

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат по иста постапка како за неговото донесување. Измени и дополнувања на овој Статут се вршат само на седници на Собранието на Федерацијата.

Член 68

Толкувањето по одредбите на овој Статут, по прибавените мислења го дава Управниот одбор.

Член 69

За се што не е регулирано со овој Статут ќе се применуваат одредбите пропишани во Статутот на ФИБА, Статутот на Олимписки Комитет на Северна Македонија и Меѓународниот Олимписки Комитет.

Член 70

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување на Собранието одржано на ден 15.05.2019 година.

Скопје, 15.05.2019

Кошаркарска Федерација на Северна Македонија
Претседател, **Перо Антиќ**